



...towards common values!



ЛОКАЛНА МЛАДИНСКА СТРАТЕГИЈА ЗА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 2011-2015

Кавадарци, Р. Македонија

Ноември, 2010

СОДРЖИНА

1.Листа со кратенки.....	3
2.Вовед.....	4
3.Анализа на состојбата.....	5
4.Краток преглед.....	7
5.Цел на стратегијата.....	7
6.Приоритети.....	8
7.Акционен план за имплементација на Локалната Младинска Стратегија за 2011 година.....	12
8.План за мониторинг и евалуација.....	35
9.Листа на членови на координативно тело.....	35
10.Листа на членови на работна група.....	36

1. ЛИСТА НА КРАТЕНКИ

ЛМС – Локална младинска стратегија

ЛС – Локална самоуправа

СО – Совет на општина

МКЦ – Младински културен центар

СЕГА – Коалиција на младински организации СЕГА

АМС – Агенција за млади и спорт

НВО – Невладини организации

ЗГ ЗОНА – Здружение на граѓани ЗОНА

Р.М. – Република Македонија

Л.И. – Локални институции

ЕУ – Европска Унија

2. ВОВЕД

Здружението на граѓани “ЗОНА” од Кавадарци е невладина и непрофитна организација која веќе седум години активно работи на проекти поврзани со здравството во соработка со Министерството за здравство, Глобал Фонд и Хера. Во 2008 “ЗОНА” официјално станува членка на коалицијата на младински организации СЕГА и оттогаш работи на подобрување на општата состојба на младите. Примарната цел на целата работа на здружението на граѓани “ЗОНА” е подобрување на квалитетот на живеење, особено на младата популација, активно вклучување на младите во креирање на општествениот и културно-уметничкиот живот, но и заштита на младите од полово преносливи болести и користење психотропни супстанции.

Коалицијата на младински организации СЕГА од 1 јануари 2010 година започна да го имплементира проектот Креирање на локални младински стратегии. Проектот се имплементира во 10 општини во Република Македонија: Илинден, Кисела Вода, Кавадарци, Битола, Прилеп, Гевгелија, Тетово, Свети Николе, Штип и Радовиш.

Проектот започна со формирање на работна група која ја сочинуваат претставници од Здружение на граѓани Зона – Кавадарци, студенти и ученици, Младинска организација Креатив – Кавадарци, Црвен Крст – Кавадарци, претставници од полициска станица Кавадарци координативно тело го сочинуваат претставници од ЗГ ЗОНА, Црвен Крст – Кавадарци, Советник во Совет на Општина Кавадарци и претставници од Општина Кавадарци. Приоритетите се одредија на фокус групата, за подоцна да се спроведе анкета со младите со цел да се добијат реални сознанија за состојбата и потребите на младите во општината. По втората анкета, беа направени две интервјуа со претседателот на Советот на општина Кавадарци, г-дин Илија Тренчев и советничакта за култура, г-ѓа Милка Тотова.

Пред да се започне со изработката на локалната младинска стратегија за општина Кавадарци, еднаш бепе одржан уште еден состанок на работната група со цел да се добијат повеќе идеи за изработка на истата.

Во подготовката на овој документ беа вклучени претставници од ЗГ “ЗОНА”, ОО на Црвен Крст – Кавадарци, НВО Креатив – Кавадарци, НВО Совет за превентива против малолетничка деликвенција, членови на аматерскиот театар во Кавадарци, студенти и средношколци кои беа членови на работната група. Секоја од вклучените институции и личности придонесе за изработката на овој документ врз основа на анализа на моменталната состојба, одредување на приоритетите, како и целните интервенции во креирањето на локалната младинска стратегија за општина Кавадарци. Со креирањето на оваа стратегија се овозможи базичен приод на адресирање на потребите на младите луѓе од повеќе области и решавање тековни проблеми со кои тие се соочуваат. Исто така, со овој документ ќе се поттикнат и младите и институциите заеднички да работат на разни полиња и заеднички постепено да го креираат животот на младиот човек во општината и да бидат активен дел при планирањето и спроведувањето на програмите и проектите. Стратегијата ќе понуди насоки за подобрување на животот на младиот човек на локално ниво за период од 5 години.

Искрено,
НВО ЗОНА - Кавадарци

3.Анализа на состојбата

Проектот креирање на локални младински стратегии како целна група ги опфаќа младите од 15 до 30 години, кои живеат на територијата на општина Кавадарци. По првичното скенирање на состојбата на младите во општина Кавадарци од страна на здружението на граѓани ЗОНА, на состанок на фокус групата составена од студенти, претставници од НВО секторот и советници од Советот на општина Кавадарци беа одредени пет приоритети и тоа: култура и спорт, младинско информирање, младински активизам и иницијативи, учество на младите и волонтерство. За точно лоцирање на проблемите на младите беше реализирана анкета која опфати 76 млади кавадарчани, а беа одржани и интервјуа со советничката за култура, госпоѓа Милка Тотова и претседателот на Советот на општина Кавадарци, господинот Илија Тренчев, како и фокус група за потврдување на приоритетите и предлагање на потенцијални решенија.

Добиените резултати по сите приоритети посочуваат дека е потребно да се делува систематски и длабински за да се подобрат состојбите. Истовремено тоа укажува дека ќе биде потребен и подолг временски период да се санираат состојбите и да се видат првите резултати. Ова посебно важи за сферата култура и спорт каде се потребни капитални инвестиции за да се создадат услови за развој на културата и спортот. За тоа говори и фактот што дури 85% од испитаниците одговориле дека во најголем дел во културните и спортските објекти треба да се подобрат условите и комплетната состојба, т.е потребно е реновирање. Според информациите добиени од фокус групата која ги дискутираше наодите од анкетата, во градот постојат повеќе отворени и затворени спортски и културни објекти, но најголемиот дел од нив се во очајна состојба, руинирани и не може да се користат. Има спортски сали, фудбалски игралишта, кошаркарски игралишта, но на сите им е потребно реновирање. Домот на културата и Музејот се во подобра состојба, додека пак Младинскиот центар е надвор од функција веќе цела деценија.

Сепак, во одредени области како на пример во сферата на младинско учество, волонтерство и младински иницијативи можни се брзи резултати доколку се воспостави правилна соработка помеѓу локалните институции и се отпочне со едукација од овие сфери и примена на модели на учество и поттикнување на активизам кои се покажале успешни. Проблемите во сферата на младинското учество се јавуваат затоа што младите многу малку се информирани. Дури 61% од испитаниците сметаат дека младите делумно се информирани за работите кои ги засегаат лично нив. При тоа главна причина за делумната информираност за 32% од испитаниците е тоа што информациите се пренесуваат преку погрешни канали. Понатамошните истражувања покажаа дека скоро подеднаков дел испитаници како главна причина за делумната информираност ја наведуваат незаинтересираноста на младите луѓе да се информираат односно

неангажираноста на локалните институции да ги информираат младите. Исто така, по однос на тоа колку младите се ангажирани да дојдат до информации, 63% од испитаниците сметаат дека младите понекогаш бараат информации кога навистина им се потребни.

Во однос на младинскиот активизам и иницијативи дури 76 % од младите сметаат дека има малку младински иницијативи. Паралелно со малиот број младински иницијативи, 72% од испитаниците изјавиле дека младите многу ретко се залагаат за решавање на младинските проблеми. Според 46% од испитаниците најиницијативни се младите на возраст од 16 – 20 години, а по 23% испитаници за најмалку иницијативни ги посочуваат младите од 11 – 15 години и оние од 26 – 30 години. Трите клучни причини за отсуството на иницијативност кај младите според испитаниците се немање финансии за реализација на нивните идеи, мал број места и можности да ги реализираат своите идеи и слабата информираност. Најпоразителен е фактот што дури 97 % од младите не учествувале во реализација на младинска иницијатива.

И на полето младинско учество статистиката од добиените резултати не носи позитивни работи. Според неа 35% од младите не знаат дали и како младите се вклучени во донесувањето одлуки и застапени во институциите. Согласно со тоа 71% изјавиле дека не се информирани и за тоа дали постојат младински тела преку кои младите учествуваат во донесувањето одлуки. Исто така 96% не биле никогаш вклучени во донесување на некоја одлука на локално ниво. Според информациите од фокус групата во општина Кавадарци не постојат младински тела т.е младинска канцеларија или младински совет. Од друга страна младите сметаат дека нивното учество е најпотребно заради да можат да се изборат за своите права, да дадат младински поглед на нештата и да ги остварат интересите.

Иако младите кавадарчани во голем процент имаат позитивно мислење за волонтерството и сметаат дека е корисно сепак дури 61% од испитаниците не волонтирале до сега. Со цел да се мотивираат младите повеќе да волонтират 40% од испитаниците сметаат дека е потребна дополнителна едукација на младите за предностите од волонтерството.

4. КРАТОК ПРЕГЛЕД

Коалицијата СЕГА во периодот од 1 јануари до 30 ноември 2010 година го имплементира проектот „Креирање локални младински стратегии“ во десет општини, меѓу кои е и Кавадарци.

Целна група на проектот се младите, кои се една специфична општествена група со свои потреби за достоин живот во едно современо општество.

На воведните состаноци беше презентираан проектот, а беа и формирани работни и координативни тела, кои имаа посебни задачи во реализацијата на проектот. Фокус групата ги одреди петте приоритети на младите: култура и спорт, младинско учество, младински иницијативи и активизам, младинско информирање и волонтерство, за подоцна да се анализираат состојбата и потребите на младите во општина Кавадарци преку спроведување на анкета, со кои беа опфатени 76 млади, и две интервјуа со советничката за култура, г-ѓа Милка Тотова и претседателот на СО на општина Кавадарци, г-дин Илија Тренчев. По добиените резултати и состанците со фокус групата и работната група, започна изработката на „Локалната младинска стратегија за општина Кавадарци“ која треба да се имплементира во наредните пет години (2011 – 2015) на територијата на општината.

Во „Локалната младинска стратегија за општина Кавадарци“ преку приоритетите, целите на приоритетите, специфичните цели, стратегиите и акционите планови се понудени решенија кои ќе помогнат на младите да го подобрат и олеснат својот живот. Меѓу нив има неколку големи проекти кои бараат големи инвестиции и кои би се решиле со заедничка соработка на Локалната самоуправа, бизнис секторот, националните агенции и институции. За разлика од овие големи проекти кои бараат повеќе финансии, во „Локалната младинска стратегија за општина Кавадарци“ се опфатени и други долгорочни проекти кои не бараат голема финансиска поддршка.

Целта на сите овие проекти пред се е, да му се олесни животот на младите, да се поттикне младинскиот активизам, да се поткренат повеќе младински иницијативи, да се зголеми младинското информирање, да се даде младински поглед на нештата, младите да се вклучат во што повеќе полиња во општествениот живот, но и во процесите на донесување одлуки, да се развие соработката помеѓу младите и возрасните и да се надмине тој временски мост кој создава големи проблеми.

5. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЈАТА

Главна цел на ЛМС за Кавадарци е да ја подобри општествената положба на младите во општината и олеснување на нивниот живот.

6. ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1:

Култура и спорт

Општа цел: Континуирано подигнување на спортскиот и културниот живот на младите луѓе во општина Кавадарци.

Специфична цел 1:

Вклучување на младите при планирање и организирање на културниот и спортскиот живот во општината.

Стратегии:

Да се поттикне младински активизам и иницијативи на полето култура;
Вклучување на младите во процесите на донесување одлуки во полето на културата;
Подобрување на соработката помеѓу младите, ЛС и институциите за култура;
Зголемување на бројот на млади активисти на полето култура и спорт со помош на НВО секторот;

Специфична цел 2:

Зголемување на информираноста на институции за организирање културни и спортски настани.

Стратегии:

Информирање на младите за можностите од културно изразување

Поттикнување соработка помеѓу младите, образовните институции, спортските колективи и културно уметничките друштва

Специфична цел 3:

Поттикнување на младите активно да се вклучуваат во спортски активности

Стратегии:

Градење соработка помеѓу младите и спортските колективи;

Поголема активност на младите на полето спорт

Приоритет 2:

Младинско информирање

Општа цел: Зголемување на информираноста на младите и подобрување на пристапот до информации

Специфична цел 1:

Иницирање на механизми за младинско информирање

Стратегии:

Воспоставување на Младински Информативен Центар во општина Кавадарци

Обезбедување на партнерство со национални институции и странски донатори

Поттикнување на соработката помеѓу младите и локалните институции во Кавадарци;

Специфична цел 2:

Пристап до информациите на младите од руралните средини, млади од други етнички средини и маргинализирани групи.

Стратегии:

Воведување на специфични начини за информирање на младите од руралните средини и младите од другите етнички средини

Информативни кампањи за лица со пречки во развој

Приоритет 3:

Младински активизам и иницијативи

Општа цел:

Зголемување на младинскиот активизам кај младите луѓе во општина Кавадарци

Специфична цел 1:

Зголемување на бројот на млади луѓе кои активно членуваат во младински организации.

Стратегии:

Поттикнување младински активизам и иницијативи преку поголема младинска информираност.

Зголемување на младинските иницијативи и младинскиот активизам на локално ниво.

Специфична цел 2:

Подигнување на свеста на младите за потребата од младински активизам

Стратегии:

Кампања за промовирање на младински активизам

Приоритет 4:**Младинско учество****Општа цел:**

Зголемување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки и креирање на политики

Специфична цел 1:

Зајакнување на капацитетите на младите и возрасните за младинско учество

Стратегии

Креирање долгорочна програма за континуирана едукација на младите и возрасните од институциите;

Специфична цел 2

Подигнување на свеста за потребата од младинското учество

Стратегии:

Користење на функционални модели за поттикнување на младинското учество

Спроведување на кампања за потребата од младинско учество во општина Кавадарци

Приоритет 5:

Волонтерство

Општа цел:

Поттикнување на младите луѓе активно да волонтираат во општествениот живот

Специфична цел 1

Промовирање на законот за волонтерство и придобивките од истиот

Стратегии:

Промоција на законските регулативи и придобивките кои ги нуди волонтерството помеѓу младите;

Регулирање на волонтерски труд на младите;

Информирање на Л.И. и бизнис секторот за практичната примена на законот за волонтерство;

Специфична цел 2

Зголемување на бројот на активни волонтери во општина Кавадарци

Стратегии:

Поттикнување на ЛС за зголемување на бројот на волонтери

Поттикнување на НВОи за зголемување на бројот на волонтери

Зголемување на соработката помеѓу училиштата и НВО секторот.

**7.АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИ ЗА 2011
ГОДИНА**

Приоритет Култура и Спорт

Цел на приоритетот: Континуирано подигнување на спортскиот и културниот живот на младите луѓе во општина Кавадарци.

Цели и активности	Очекуван резултат	Индикатор	Временска рамка	Одговорност
Специфична цел бр.1: Вклучување на младите при планирање и организирање на културниот и спортскиот живот во општината.				
Активност 1.1 Обезбедување поголема достапност до просториите на Домот на културата	Младите ги користат просториите на Домот на културата	Квантитативни индикатори: 200 млади имаат достапност до просториите на Домот на културата Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, претставници од Домот на културата и од општина Кавадарци	Јануари – Декември 2011 година	Дом на култура „Иван Мазов – Климе“ Општина Кавадарци Млади
Активност 1.2 Изградба на отворена бина за културни настани	Функционира отворена бина за културни настани	Квантитативни индикатори: Изградена е една бина Квалитативни индикатори:	Април 2011 година	Општина Кавадарци

		Општина Кавадарци е вклучена во изработката на бината		
Активност 1.3 Обезбедување подршка при подготовка и реализација на проекти на тема култура иницирани од млади	Формирано е тело кое ќе обезбедува подршка од секаков вид на проекти поврзани со култура	Квантитативни индикатори: Поддржани се 20 проекти на тема култура Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, волонтери, културни работници, Дом на култура	Јануари – Декември 2011 година	НВО Сектор Младински организации Дом на култура „Иван Мазов – Климе“ Образовни институции Општина Кавадарци
Активност 1.4 Вклучување на младите во креирањето на програмите за култура	Младите креираат програма за активностите кои ќе се случуваат на полето култура	Квантитативни индикатори: 20 млади се вклучени во креирањето на програмата за култура Квалитативни индикатори: Вклучени се сите засегнати страни (млади, Дом на култура, општина Кавадарци) во креирањето на програмите	Јануари – Декември 2011 година	НВО Сектор Младински организации Општина Кавадарци Комисија за култура Дом на култура „Иван Мазов – Климе“
Активност 1.5 Поддршка на проекти од НВО секторот кои промовираат спорт и култура	Формирано е тело за подршка на проекти од спорт и култура	Квантитативни индикатори: Поддржани се 10 проекти од областа на	Јануари – Декември 2011 година	Општина Кавадарци Бизнис сектор

		<p>спортот</p> <p>Квалитативни индикатори: Вклучени се професори, културни работници, општински служби, НВО-а</p>		
Специфична цел бр. 2: Зголемување на информираноста на институции за организирање културни и спортски настани.				
Активност 2.1 Организирање креативни работилници	Млади посетуваат креативни работилници	<p>Квантитативни индикатори: Организирани се 6 креативни работилници на кои ќе бидат вклучени 150 млади</p> <p>Квалитативни индикатори: Вклучени се млади и волонтери</p>	Јуни – Август 2011 година	<p>НВО Сектор</p> <p>Младински организации</p> <p>Дом на култура „Иван Мазов Климе“</p> <p>Спортски колективи</p>
Активност 2.3 Изработка на креативни кампањи	Спроведена е медиумска промоција	<p>Квантитативни индикатори: Поделени се 3000 флаери, 2 месеци реклама на два локални медиуми</p> <p>Квалитативни индикатори:</p>	Јануари – Март 2011	НВО Сектор

		Реклама на највлијателните локални медиуми за млади		
Активност 2.4 Потпишување на меморандум за соработка помеѓу младите, културните домови, спортските колективи и образовните институции	Воспоставена соработка со спортските културните и образовните институции	Квалитативни индикатори: Потпишан Меморандум за соработка со важност во наредните 5 години Број на институции со кои е потпишан меморандумот Квантитативни индикатори: Зголемена соработка помеѓу културните, спортските и образовните институции.	Јануари 2011 година	НВО Сектор Младински организации Општина Кавадарци Спортски колективи Дом на култура „Иван Мазов – Климе“ Кавадарци Образовни институции
Специфична цел бр. 3: Поттикнување на младите активно да се вклучуваат во спортски активности				
Активност 3.1 Обезбедување бесплатни тренинзи за секое дете	Младите добиваат бесплатни тренинзи	Квантитативни индикатори: Во наредните 5 години секое дете добива бесплатни тренинзи Квалитативни индикатори:	Јануари – Декември 2011 година	Спортски колективи Општина Кавадарци Бизнис сектор Спортски

		Вклучени се тренери, млади, волонтери		колективи
Активност 3.2 Организирање на општински првенства	Одржани натпревари во повеќе спортови	Квантитативни индикатори: Организирани се училишни и општински турнири на кои ќе учествуваат над 1000 млади Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, професори, тренери, спортски работници во организирање на првенствата	Јануари – Декември 2011 година	Образовни институции Спортски колективи
Активност 3.3 Стипендирање на таленти за спорт	Младите таленти добиваат поддршка	Квантитативни индикатори: Стипендирани се три најдобри поединци во сите спортови Квалитативни индикатори: Младите се вклучени активно во спортски активности	Јануари – Декември 2011 година	Општина Кавадарци Бизнис сектор
Активност 3.4 Вклучување на познати спортисти во анимирањето на повеќе млади да спортуваат	Спортистите се активирани во промоција на спортот	Квантитативни индикатори: Одржување на 10 семинари, 20 тренинзи, изготвување на 2	Март – Декември 2011 година	Општина Кавадарци Спортски колективи

		<p>рекламни кампањи со кавадаречките спортисти</p> <p>Квалитативни индикатори: Вклучени се младите, спортските колективи, спортистите</p>		
<p>Активност 3.5 Организирање локална кампања за да се поттикнат младите да спортуваат</p>	<p>Спроведена е кампања за промоција на спортот</p>	<p>Квантитативни индикатори: Организирани се 2 големи рекламни кампањи, промоција на нови спортови, Одржани се 10 работилници за поттикнување на младите да спортуваат, Отворени се 5 бесплатни отворени школи за спорт</p> <p>Квалитативни индикатори: Вклучени се младите, спортските колективи, советот за спортови во реализирање на кампањата</p>	<p>Март - Декември 2011 година</p>	<p>Општина Кавадарци</p> <p>Спортски колективи</p>

Приоритет Младинско информирање

Цел на приоритетот: Зголемување на информираноста на младите и подобрување на пристапот до информации

Цели и активности	Очекуван резултат	Индикатор	Временска рамка	Одговорност
Специфична цел бр.1: Иницирање на механизми за младинско информирање				
Активност 1.1 Воспоставување на Младински информативен центар	Зголемување на информирањето на младите од Општина Кавадарци	Квантитативни индикатори: Отворен е младински информаивен центар Квалитативни индикатори: Воспоставена соработка со локалните институции	Февруари - Декември 2011 година	НВО Сектор Општина Кавадараци
Активност 1.2 Издавање на младински информативен весник	Се издава младински весник	Квантитативни индикатори: Секој месец во тираж од 1000 броеви излегува по еден младински информативен весник Квалитативни индикатори:	Февруари – Декември 2011 година	НВО Сектор

		Вклучени се млади, нво-секторот во изработка на информативниот весник		
Активност 1.3 Изработка на веб сајт за младинско информирање	Функционална веб страна	Квантитативни индикатори: Неделно се поставуваат по 5 новости. Сајтот месечно го посетуваат 500 посетители Квалитативни индикатори: Зголемена информираност на младите	Февруари 2011 година	НВО Сектор
Активност 1.4 Воспоставување на соработки со национални агенции и институции	Остварена е соработка со националните агенции и институции	Квантитативни индикатори: Остварена е соработка со 5 национални агенции и институции Квалитативни индикатори: Потпишани се меморандуми за соработка	Јануари – Декември 2011 година	НВО Сектор Општина Кавадарци
Активност 1.5 Склучување соработка со странски донатори	Остварена е соработка со странски донатори	Квантитативни индикатори: Финансирани се 5 проекти од	Јануари – Декември 2011 година	НВО Сектор Општина Кавадарци

		<p>странски донатори во текот на една година</p> <p>Квалитативни индикатори: Вклучени се општината, невладиниот и бизнис секторот</p>		Бизнис сектор
<p>Активност 1.6 Воспоставување соработка помеѓу општинските институции и младинскиот информативен центар</p>	<p>Младинскиот информативен центар и општинските институции остваруваат добра соработка</p>	<p>Квантитативни индикатори: Остварена е соработка со 10 институции</p> <p>Квалитативни индикатори: Вклучени се младите, невладиниот сектор, општина Кавадарци</p>	<p>Јануари 2011 година</p>	<p>Општина Кавадарци</p> <p>НВО Сектор</p> <p>Младински организации</p> <p>Локални институции</p>
<p>Специфична цел бр. 2: Пристап до информациите на младите од руралните средини, млади од други етнички средини и маргинализирани групи.</p>				
<p>Активност 2.1 Поставување на информативни табли во руралните</p>	<p>Поставени се информативни паноа</p>	<p>Квантитативни индикатори: 10 информативни</p>	<p>Февруари 2011 година</p>	<p>Општина Кавадарци</p>

средини		паноа ќе бидат поставени во 10-те поголеми рурални населби Квалитативни индикатори: Вклучени се младите, невладиниот сектор и општина Кавадарци		
Активност 2.2 Потпишување соработка со авторитетни личности од етничките заедници	Остварена е соработка со авторитетите од етничките заедници	Квантитативни индикатори: 100 млади од етничките заедници имаат пристап до информациите Квалитативни индикатори: вклучени се етничките заедници, младите, волонтерите, општина Кавадарци	Февруари 2011 година	НВО Сектор Етнички заедници
Активност 2.3 Воспоставување на соработка со дневните центри за лицата со пречки во развојот	Остварена е соработка со центрите за лица со пречки во развојот	Квантитативни индикатори: Спроведени се 10 работилници со лицата со пречки во развојот на кои ќе учествуваат 200	Јануари – Декември 2011 година	НВО Сектор Младински организации Општина Кавадарци Дневни центри

		млади Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, млади со пречки во развој, невладини организации		за лицата со пречки во развојот
Активност 2.4 Дистрибуирање на информативни билтени, памфлети, флаери	Зголемена информираноста на младите преку дистрибуирање на промотивните материјали	Квантитативни индикатори: Составен е тим од 10 волонтери кои ќе ги доставуваат информативните билтени, памфлети, флаери. Ќе бидат поделени 8000 флаери, 2000 билтени, 4000 памфлети Квалитативни индикатори: Вклучени се невладините организации	Јануари – Декември 2011 годин	НВО Сектор

Приоритет Младински активизам и иницијативи

Цел на приоритетот: Зголемување на младинскиот активизам кај младите луѓе во општина Кавадарци

Цели и активности	Очекуван резултат	Индикатор	Временска рамка	Одговорност
Специфична цел бр.1: Зголемување на				

бројот на млади луѓе кои активно членуваат во младински организации.				
Активност 1.1 Организирање трибини на тема младински активизам и иницијативи	Спроведени се трибини на тема младински активизам и иницијативи	Квантитативни индикатори: Спроведени се 10 трибини на кои ќе присуствуваат 500 млади Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, претставници од образовниот сектор, невладини организации, општина Кавадарци	Мај – Октомври 2011 година	НВО Сектор
Активност 1.2 Организирање активности кои иницираат младински активизам и иницијативи	Се спроведуваат работилници со кои се иницира младински активизам и иницијативи	Квантитативни индикатори: Организирани се 20 активности на кои учество ќе земат 200 млади Квалитативни индикатори: Вклучени се сите засегнати страни: млади, невладини организации, младински организации,	Јуни – Август 2011 година	НВО Сектор Младински организации

		општина Кавадарци		
Активност 1.3 Обезбедување поддршка за проекти кои промовираат младински активизам и иницијативи	Се подржуваат проекти кои иницираат младински активизам	Квантитативни индикатори: Обезбедена е поддршка на 10 проекти кои ќе промовираат младински активизам и иницијативи Квалитативни индикатори: Вклучени се сите засегнати страни (општина Кавадарци, бизнис сектор, општински институции, НВО сектор)	Јануари – Дектември 2011 година	Општина Кавадарци Бизнис секторот Општински институции НВО Сектор
Активност 1.4 Промовирање на најуспешните проекти од областа на младинскиот активизам и иницијативи	Медиумско презентирање на петте најдобри проекти	Квантитативни индикатори: Презентирани се петте најдобри проекти Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, невладини организации и образовни институции	Дектември 2011 година	Општина Кавадарци
Специфична цел бр. 2: Подигнување на				

свеста на младите за потребата од младински активизам				
Активност 2.1 Промоција на младинскиот активизам и иницијативи во образовниот и невладиниот сектор	Спроведени се промотивни кампањи	Квантитативни индикатори: Спроведени се 16 трибини во основните и средните училишта на кои ќе учествуваат 2000 млади, испечатени се 5000 промотивни материјали Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, невладин сектор, образовни институции	Март-Април 2011 година Септември – Октомври 2011 година	НВО Сектор Образовни институции Младински организации
Активност 2.2 Медиумска кампања за промовирање на младинскиот активизам	Спроведена е медиумска кампања	Квантитативни индикатори: Спроведена е рекламна кампања на два медиуми, испечатени се 2000 флаери Квалитативни индикатори: Зголемена е информираноста на младите за	Март 2011 година	НВО Сектор Медиуми

		младинскиот активизам		
Активност 2.3 Користење на социјални мрежи за промоција на младинскиот активизам и иницијативи	Креиран е фејсбук профил	Квантитативни индикатори: Профилот има 2000 пријатели Квалитативни индикатори: Вклучени се младите	Јануари 2011 година	НВО Сектор
Активност 2.4 Изработка на веб сајт	Функционален веб сајт	Квантитативни индикатори: 100 посетители на ден поставени најмалку 10 новости месечно Квалитативни индикатори: Зголемена информираност на младите	Март 2011 година	НВО Сектор Младински организации

Приоритет Младинско учество

Цел на приоритетот: Зголемување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки и креирање на политики

Цели и активности	Очекуван резултат	Индикатор	Временска рамка	Одговорност
Специфична цел бр.1: Зајакнување на капацитетите на младите и				

возрасните за младинско учество				
Активност 1.1 Организирање работилници за Младинско учество	Зјакнување на капацитетите на младите за потребата од младинското учество	Квантитативни индикатори: Спроведени се 15 работилници на кои ќе учествуваат 300 луѓе Квалитативни индикатори: Вклучени се сите заинтересирани страни, млади, невладин сектор, возрасни, општина Кавадарци, образовни институции	Март – Април 2011 година	НВО Сектор Општина Кавадарци Младински организации
Активност 1.2 Организирање трибини за промоција на важноста на меѓусебната работа и потребата од младинско учество	Одржани се трибини	Квантитативни индикатори: На 3 трибини учествуваат 150 учесници Квалитативни индикатори: Вклучени се сите заинтересирани страни, млади, невладин сектор, возрасни, општина Кавадарци, образовни	Април – Мај 2011 година Септември – Октомври 2011 година	НВО Сектор Општина Кавадарци Младински организации

		институции		
Активност 1.3 Работење на заеднички проекти кои ќе ја зајакнат соработката помеѓу младите и возрасните	Младите и возрасните изработуваат заеднички проекти	Квантитативни индикатори: 20 возрасни и 60 млади работат на заеднички проекти Квалитативни индикатори: Вклучени се сите заинтересирани страни, млади, невладин сектор, возрасни, општина Кавадарци, образовни институции	Март – Декември 2011 година	Општина Кавадарци НВО Сектор Младински организации
Специфична цел бр. 2: Подигнување на свеста за потребата од младинското учество				
Активност 2.1 Воспоставување на соработка со организации од други градови и држави за споделување на искуства и функционални модели за поттикнување на	Потпишан е меморандум за соработка со организации од други градови и држави	Квантитативни индикатори: Потпишани се најмалку 5 меморандуми за соработки со организации од други градови или држави	Јуни – Август 2011 година	НВО Сектор Општина Кавадарци Младински организации

младинското учество		Квалитативни индикатори: Воспоставена е соработка со други организации		
Активност 2.2 Медиумска кампања за поттикнување на младинското учество	Подигната е свеста кај младите за потребата од младинското учество	Квантитативни индикатори: Испечатени се 200 плакати Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, невладин сектор, општина Кавадарци, образовни институции	Март-Мај 2011 година Септември – Октомври 2011 година	НВО Сектор Младински организации
Активност 2.3 Промовирање на младинското учество во основните и средните училишта	Спроведена е кампања во основните и средните училишта	Квантитативни индикатори: Организирани се 16 трибини во 8те средни и основни училишта на кои ќе учествуваат 2000 млади Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, невладин сектор, општина Кавадарци, образовни институции	Март-Април 2011 година Септември-Октомври 2011 година	НВО Сектор Основни и средни училишта Младински организации

Приоритет Волонтерство

Цел на приоритетот: Поттикнување на младите луѓе активно да волонтираат во општествениот живот

Цели и активности	Очекуван резултат	Индикатор	Временска рамка	Одговорност
<p>Специфична цел бр.1:</p> <p>Промовирање на законот за волонтерство и придобивките од истиот</p>				
<p>Активност 1.1</p> <p>Спроведување кампања за промоција на придобивките од волонтерството</p>	<p>Подигната е свеста кај младите за придобивките од волонтерство</p>	<p>Квантитативни индикатори:</p> <p>Испринатни се 200 плакати и 3000 памфлети, организиран е фестивал на волонтерите</p> <p>Квалитативни индикатори:</p> <p>Вклучени се млади, невладин сектор, општина Кавадарци, образовни институции</p>	<p>Мај 2011 година</p> <p>Септември 2011 година</p>	<p>НВО Сектор</p> <p>Образовни институции</p> <p>Младински организации</p>
<p>Активност 1.2</p> <p>Организирање средби помеѓу младите и бизнис секторот на кој ќе биде</p>	<p>Воспоставена соработка со бизнис секторот</p>	<p>Квантитативни индикатори:</p> <p>Еднаш во три месеци во текот на годината се</p>	<p>Февруари 2011 година</p> <p>Ноември 2011 година</p>	<p>Подрачна единица на Министерство за труд</p>

<p>промовирано волонтерството и придобивките од него</p>		<p>организираат средби на кои младите и бизнис секторот ќе имаат меѓусебни разговори</p> <p>Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, невладини организации, бизнис сектор, општина Кавадарци</p>		<p>НВО Сектор</p> <p>Бизнис сектор</p> <p>Младински организации</p>
<p>Активност 1.3 Организирање на состаноци со НВО секторот и Министерството за труд и социјална политика за запознавање со законската регулатива за издавање на волонтерски книшки</p>	<p>Одржани се состаноци помеѓу невладиниот сектор и министерството за труд</p>	<p>Квантитативни индикатори: Организирани се по еден состанок на секои три месеци</p> <p>Квалитативни индикатори: Вклучени се сите заинтересирани страни: млади, невладини организации подрачна единица на министерство за труд и социјална политика</p>	<p>Фебруари 2011 година</p>	<p>НВО Сектор</p> <p>Подрачна единица на Министерство за труд и социјална политика</p> <p>Младински организации</p>

<p>Активност 1.4 Потпишување договор за соработка помеѓу волонтерите, бизнис секторот и локалните институции</p>	<p>Потпишан е меморандум за соработка помеѓу волонтерите, бизнис секторот и локалните институции</p>	<p>Квантитативни индикатори: Потпишани се договори со најмалку 5 претпријатија</p> <p>Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, невладини организации, бизнис сектор, општина Кавадарци</p>	<p>Март 2011 година Декември 2011 година</p>	<p>НВО Сектор Младински организации Бизнис сектор Општина Кавадарци</p>
<p>Специфична цел бр. 2: Зголемување на бројот на активни волонтери во општина Кавадарци</p>				
<p>Активност 2.1 Промовирање на волонтерството по основните и средните училишта</p>	<p>Организаирани се работилници и трибини во средните и основните училишта</p>	<p>Квантитативни индикатори: Организаирани се 16 трибини и 40 работилници на кои ќе учествуваат 3000 млади</p> <p>Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, невладини организации, образовни</p>	<p>Април 2011 година Септември 2011 година</p>	<p>Основни и средни училишта НВО Сектор</p>

		институции		
Активност 2.2 Организирање обуки за идни волонтери	Зајакнати се капацитетите на волонтерите	Квантитативни индикатори: Организирани се 10 обуки на кои се обучени 100 волонтери Квалитативни индикатори: Вклучени се млади, невладини организации и образовни институции	Јуни – Август 2011 година	НВО Сектор Младински организации Образовни институции
Активност 2.3 Обучување на реег(врснички) едукатори кои ќе обучуваат идни волонтери	Спроведена е обука за врснички едукатори	Квантитативни индикатори: Во рок од три месеци организирани се 10 обуки на кои се обучени 100 нови врснички едукатори Квалитативни индикатори: Вклучени се млади и невладини организации	Јуни – Август 2011 година	НВО Сектор Младински организации Образовни институции
Активност 2.4 Организирање кампањи за промоција на волонтерството	Младите се информираат за волонтерството	Квантитативни индикатори: Испечатени се 2000 флаери, 2 месеци	Февруари – Април 2011 година	НВО Сектор

помеѓу младите		рекламирање на јавни гласила Квалитативни индикатори: Рекламирање на највлијателните локални медиуми		
Активност 2.5 Вклучување на искусни волонтери и волонтери од други земји во промоцијата на волонтерството	Промовирање на придобивките од волонтерството	Квантитативни индикатори: Вклучени 20 искусни волонтери во промоцијата на волонтерството Квалитативни индикатори: Вклучени се млади и НВО организации	Јуни – Август 2011 година	НВО Сектор
Активност 2.6 Јавно промовирање на најдобрите волонтери	Наградување на најдобрите волонтери за 2011 година	Квантитативни индикатори: Наградени петте најдобри волонтери за 2011 година Квалитативни индикатори: Вклучени се млади и невладин сектор	Декември 2011 година	Општина Кавадарци

8.ПРОЦЕС НА МОНИТОРИНГ И ЕВАУЛАЦИЈА

Процесот на мониторинг и еваулација на се она што е реализирано од предвиденото во ЛМС ќе го реализира работната група која беше одредена уште на самиот почеток на проектот. Членовите на работната група ќе го надгледуваат имплементирањето на сите активности кои се предвидени со ЛМС за град Кавадарци. Податоците ќе се добиваат преку контакт со одговорните институции и мониторинг на теренот.

За подобра комуникација и координација со ЛС, ќе се потпише меморандум за соработка помеѓу работната група и ЛС, со кој на работната група ќе и се даде целосен увид во реализацијата и начинот на истата на сите проекти кои се предвидени во ЛМС а се поврзани со ЛС.

Работната група ќе има за задача во текот на наредните пет години еднаш или два пати месечно да организира состаноци на кои ќе бидат разгледани добиените информации, ќе се обработуваат за да се види до кој степен се реализирани активностите и ќе се пишува месечен извештај кој ќе биде доставен до ЗГ ЗОНА, СЕГА, ЛС и одговорните за реализација на активностите, целите и стратегиите од ЛМС.

9.ЛИСТА ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО

1. Никола Деков - Здружение на граѓани Зона - Кавадарци
2. Роза Илова - Црвен Крст - Кавадарци
3. Слободан Ивановски - Советник во Совет на Општина Кавадарци
4. Крстиќ Сања - Општина Кавадарци
5. Сашко Мошев - Општина Кавадарци

10.ЛИСТА НА ЧЛЕНОВИ ВО РАБОТНАТА ГРУПА

1. Уневски Даниел - Здружение на граѓани Зона - Кавадарци
2. Кристијан Коскаров-Малинков - студент
3. Кочова Росана - Младинска организација Креатив - Кавадарци
4. Поповска Ивана - ученик
5. Антоан Паракеов - Здружение на граѓани Зона - Кавадарци
6. Дано Атанасов - Здружение на граѓани Зона - Кавадарци
7. Драгана Трајкова - Црвен Крст - Кавадарци
8. Љубица Џуланова - Црвен Крст - Кавадарци
9. Богев Александар - Студент
10. Деков Никола - Здружение на граѓани Зона - Кавадарци
11. Верка Пендева - Здружение на граѓани Зона – Кавадарци
12. Димитар Каракулев - Виш инспектор за превенција